

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 177

27 август 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2730. Указ бр. 3 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	2736. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба.....	5
2731. Одлука од Претседателот на Република Северна Македонија.....	3	2737. Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	6
2732. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2020 година.....	3	2738. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	6
2733. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2020 година.....	4	2739. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово.....	6
2734. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2020 година.....	4		
2735. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба.....	5		

	Стр.		Стр.
2740. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Чифлиска Краста, Општина Дебарца.....	7	државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки објекти КО Табановце, Општина Куманово.....	11
2741. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	7	2749. Одлука за дезигнација на давател на услуги на воздухопловна навигација.....	11
2742. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	7	2750. Одлука за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје.....	12
2743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	7	2751. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	12
2744. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....	10	2752. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ЕУРОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ Скопје.....	16
2745. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на користење на недвижни и движни ствари на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје.....	10	2753. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за спречување на корупција.....	16
2746. Одлука за утврдување на работите од прмерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија.....	10	2754. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Куманово-Белаковце, Општина Куманово.....	16
2747. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Интер - ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите.....	11	2755. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИБО – Скопје.....	19
2748. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на		2756. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Интер – ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите.....	20
		Огласен дел	1-60

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2730.

Указ бр. 3

26 август 2019 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признања на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16)

СЕ ОДЛИКУВААТ:
ВЛАДИМИР ТОДОР СИМОНОВСКИ
ЗВОНКО ИЛИЈА ТОМЕСКИ
КИРЕ ДРАГИ ГИЕВСКИ
ПЕПИ БОГОЈА ТРАЈЧЕВСКИ
ДРАГАН ЗЛАТЕ БЛАЖЕВСКИ
АЛЕКСАНДАР ЕФТИМ ПЕТРОВСКИ
САШО ВЕЛКО КРСТЕВ
ПАНЧЕ РАДИВОЈ ИЛИОСКИ

со МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

за покажаната исклучителна храброст и пожртвуваност при извршувањето на задачите во справувањето со огнената стихија за време на пожарот во станбена зграда на ул. „Народни херои“, Општина Кисела Вода, при што придонеле за навремено извлекување на загрозените станари.

Бр. 08-789/1
26 август 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

2731.

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16) ја донесувам следната

ОДЛУКА

I

На Територијалната противпожарна бригада на Град Скопје

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

за посветено извршување на задачите при гаснење пожари на подрачјето на градот Скопје, отстранување на непосредната опасност за настанување на пожари, спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот, загрозуени од пожари и од експлозии, и останати активности во согласност со делокругот на работа.

II

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-788/1
26 август 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2732.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2020 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, број на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи механизам на прегови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$БДОо = О + ПУо \times С$$

$$ПУо = Уо + (Уо \times Кг + Уп \times Кп + Упп \times Кпп)$$

БДОо - Блок дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

ПУо - Пондерираны ученици во општина

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (0.6)

од 20 до 50 жители на км² - (0.4)

од 50 до 70 жители на км² - (0.2).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерство за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-5698/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2733.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 август 2019 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2020 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18).

Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации во основно образование се: основна сума за општина, број на ученици во основно образование во општината, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за основно образование е според формулата:

$$\text{НДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг})$$

НДОо - Наменска дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

Уо - Вкупен број на ученици во општина

ПУо - Пондерирали ученици во општината

С - Стандард (износ) по ученик

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (1.4)

од 20 до 35 жители на км² - (0.8)

од 35 до 70 жители на км² - (0.6).

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-5702/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2734.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2020 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините и градот Скопје на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,192/15 и 209/18) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и градот Скопје се: основна сума по општина и градот Скопје, број на ученици во средно образование во општината и градот Скопје, број на ученици во стручно образование во оп-

штината и градот Скопје и број на ученици со посебни потреби во средно образование во општината и градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$\text{БДСо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + \text{Ус} \times \text{Кс} + \text{Упп} \times \text{Кпп}$$

БДСо - Блок дотација за средно образование за општина/град Скопје

О - Основна сума по општина/град Скопје

ПУо - Пондерираны ученици во општина/град Скопје

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/град Скопје

Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/град Скопје

Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.2)

Упп - Број на ученици со посебни потреби во средно образование во општина/град Скопје

Кпп - Коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби во средно образование (1).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општините и градот Скопје од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-6230/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2735.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август, 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Сашко Димит-

ров ул.„11 Октомври“ бр.9, Росоман, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 8ха 48ар 40м2 кое се наоѓа на КП 2274/1-дел, во место викано Рамниште, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 1, со површина од 84840 м2 запишана во Имотен лист бр.94 за КО Росоман.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 17.7.2032 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4458/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2736.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Игор Милошевиќ ул.„Маршал Тито“ бр.25, Росоман, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 8ха 48ар 41м2 кое се наоѓа на КП бр. 2274/1-дел, во место викано Рамниште, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 1, со површина од 84841 м2 запишана во Имотен лист бр.94 за КО Росоман.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 17.7.2032 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4460/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2737.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за радиологија Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот попис со состојба 31.12.2018 година број 02-112/4 од 13.2.2019 година и Одлуката за отпис на дотраена опрема и апарати – расход за 2018 година број 02-112/5 од 13.2.2019 година, донесени од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за радиологија Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5286/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2738.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и неможат да се продадат или разменат како такви согласно Одлуката за усвојување на Извештај од Комисија за расход за извршен расход на основни средства и ситен инвентар во 2018 година бр.02-1414/5 од 26.12.2018 година и Одлуката за усвојување на Извештај од Комисија за расход за извршен расход на основни средства и ситен инвентар во 2019 година бр.02-804/7 од 5.7.2019 година, донесени од Управниот одбор на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5464/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2739.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРАТОВО

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Кратово („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.132/19), во членот 1 зборовите „Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите „Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 Септември“ – Скопје“.

Член 2

Во членот 3 зборовите „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите „директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5580/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2740.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЧИФЛИСКА КРАСТА, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник на локалитетот Чифлиска Краста, Општина Дебарца, број 24-2521/1 од 1.4.2015 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година по склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на Друштвото за производство, градежништво и трговија БАУШТЕЛЕ ГРУП ДООЕЛ с.Долно Средорече Дебарца на локалитетот Чифлиска Краста, Општина Дебарца бр.42-1215/1 од 10.3.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5615/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2741.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.127/19), во

членот 2 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а се исплаќаат на четири еднакви месечни рати до крајот на 2019 година.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5681/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2742.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа ученички дом на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје, да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и неможат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход на основни средства и ситен инвентар број 02-86/1 од 22.5.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавната установа ученички дом на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5684/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2743.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1.	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: SMART Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW38E0190	1
2.	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-670 Сериски број: X2BU840096L	1
3.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4859	1
4.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6103	1
5.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6073	1
6.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6099	1
7.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4857	1
8.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4837	1
9.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4829	1
10.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4871	1
11.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5528	1
12.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5510	1
13.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6095	1
14.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6082	1
15.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4817	1
16.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5562	1
17.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5543	1
18.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6129	1
19.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6114	1
20.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5536	1
21.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5551	1
22.	Персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4873	1
23.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048735	1
24.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048739	1
25.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЈЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873F	1

26.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904872H	1
27.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873E	1
28.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048730	1
29.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048738	1
30.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048753	1
31.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874Z	1
32.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873A	1
33.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904872K	1
34.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV90486YP	1
35.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048736	1
36.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV90486WW	1
37.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV90486VX	1
38.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874G	1
39.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873K	1
40.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874L	1
41.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048734	1
42.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048733	1
43.	Мултимедиа проектор	Производител: КАНОН Модел: MM Projector LVX320 Сериски број: QHFX00041A	1
44.	Печатач	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 3622 Сериски број: AAFN021005197	1
45.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: PF1M3Y0L	1
46.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: PF1M420J	1
47.	Скенер	Производител: ФУЏИТСУ Модел: fi-6110 Сериски број: АСМНА17976	1
48.	Платно за проекции	Производител: ЕПСОН Модел: Elite Screen Max White	1
49.	Мултифункционален уред (печатач/ фотокопир/ скенер)	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 227 Сериски број: A7AK027011841	1
50.	Дигитална камера	Производител: КАНОН Модел: Legria HF R88 Сериски број: 162	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Тетово за потребите на СОСУ „Моша Пијаде“-Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5704/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2744.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар – Пулт работна маса, изработена од оплеменета иверка во дезен од светло дрво, со димензии 235/50 см.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5746/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2745.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ И ДВИЖНИ СТВARI НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за давање на користење на недвижни и движни ствари на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/06).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5749/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2746.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција на запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер

на објект кој се наоѓа на ул. „Шуто Оризари“ бб, на КП број 4134/1, КП број 4134/3, КП број 4135/1, КП број 4136/3 и КП број 4136/5.

Член 2

При премерот на објектите кои се наведени во членот 1 од оваа одлука, истиот не треба да се изврши на објектите кои се запишани во имотни листови на физички лица и тоа:

-Објект на КП 4136/1 е во имотен лист бр.105941;

-Земјиште како дел на недвижност 151/535 запишано во имотен лист бр. 100825 – КО Бутел и на истата парцела КП 4136/5 – објект запишан на физичко лице.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5932/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2747.

Врз основа на член 10 став (6) од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 166/14 и 150/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНТЕР - РЕСОРСКА КОНСУЛТАТИВНА И СОВЕТОДАВНА ГРУПА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Член 1

Во Одлуката за формирање на Интер-ресурска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/17 и 60/18), во член 2 став 1 во воведната реченица бројот „26“ се заменува со бројот „25“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5955/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2748.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ КО ТАБАНОВЦЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки објекти КО Табановце, Општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 16124м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4830/1	Табановце	Црно Поле	нива	4
4825	Табановце	Црно Поле	нива	4
4831/1	Табановце	Црно Поле	нива	4
4826	Табановце	Црно Поле	нива	4
4827/1	Табановце	Црно Поле	нива	4
4833/2	Табановце	Црно Поле	нива	4
4829/1	Табановце	Црно Поле	нива	4
4833/1	Табановце	Црно Поле	нива	4
4828/1	Табановце	Црно Поле	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				32800м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6002/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2749.

Врз основа на член 53 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДЕЗИГНАЦИЈА НА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 1

За давател на услуги на воздухопловна навигација (АТС услуги и метеоролошки услуги) врз ексклузивна основа во воздушниот простор на Република Северна Македонија, се дефинира Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација “М-НАВ” АД Скопје.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за дезигнација на давател на услуги на воздухопловна навигација („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/12).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6006/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2750.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со точка 4 од Националната стратегија за контрола на мало и лесно оружје (МЛО) и Акционен план 2017-2021 (Ревидирана Верзија), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА
ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ

Член 1

За планирање, следење и анализирање на состојбата со контролата на малото и лесно оружје, како и координирање на активностите на надлежните институции во Република Северна Македонија, кои работат на решавањето на проблемите во врска со превенцијата, искоренувањето на пролиферација на нелегално оружје и контрола на легално оружје, а со цел создавање на поефикасна контрола врз малото и лесно оружје, се образува Национална комисија за мало и лесно оружје (во натамошниот текст: Националната комисија).

Член 2

Националната комисија се состои од претседател, национално контакт лице, членови и секретар, именувани од Владата на Република Северна Македонија.

Претседателот, националното контакт лице, членовите и секретарот од став 1 на овој член, се именуваат по предлог од: Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за труд и со-

цијална политика, Министерството за образование и наука, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за финансии – Царинската управа.

Член 3

Лицата од член 2 од оваа одлука се именуваат за време од четири години и можат да бидат повторно именувани.

Член 4

Во извршување на работите од член 1 од оваа одлука, Националната комисија соработува со меѓународни организации и здруженија кои се вклучени во решавањето на проблемите со контролата на малото и лесно оружје.

Член 5

Националната комисија доставува до Владата на Република Северна Македонија извештај за својата работа најмалку еднаш годишно.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6112/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2751.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1.	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: СМАРТ Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW43E0151	1
2.	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-670 Сериски број: X2BU840085L	1
3.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5988	1
4.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5567	1
5.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6138	1
6.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5913	1
7.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4845	1
8.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6029	1
9.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6090	1
10.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5590	1
11.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6013	1
12.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4875	1
13.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5997	1
14.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4854	1
15.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5977	1
16.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4843	1
17.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6145	1

18.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5587	1
19.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5972	1
20.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5566	1
21.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5592	1
22.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4825	1
23.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T24v-10 Сериски број: SVNA2NV1R	1
24.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873Y	1
25.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873L	1
26.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874I	1
27.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873V	1
28.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873R	1
29.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873H	1
30.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873M	1
31.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048737	1
32.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048744	1
33.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048742	1
34.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873G	1
35.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873B	1
36.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873P	1
37.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873D	1
38.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873C	1
39.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048ZBM	1
40.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048ZBV	1

41.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048ZC0	1
42.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048ZBP	1
43.	Мултимедиа проектор	Производител: КАНОН Модел: MM Projector LVX320 Сериски број: QHFX00001A	1
44.	Печатач	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 3622 Сериски број: AAFN021005175	1
45.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: SPF1M3UR4	1
46.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: SPF1M3UNK	1
47.	Скенер	Производител: ФУЏИТСУ Модел: fi-6110 Сериски број: АСМНА18002	1
48.	Платно за проекции	Производител: ЕПСОН Модел: Elite Screen Max White	1
49.	Мултифункционален уред (печатач/фотокопир/скенер)	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 227 Сериски број: A7AK027011854	1
50.	Дигитална камера	Производител: КАНОН Модел: Legria HF R88 Сериски број: 130	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје за потребите на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6231/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2752.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ЕУРОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ Скопје со број 19-527/4 од 15.8.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6390/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2753.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина (парче)	Вредност (во денари)
Клима уред	инвертер (LG) , со моно сплит систем, енергетска класа A+, капацитет на ладење: 9,5kW	2	590.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Државната комисија за спречување на корупција.

Член 3

Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија склучува договор со претседателот на Државната комисијата за спречување на корупција со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6416/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2754.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА КУМАНОВО - БЕЉАКОВЦЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Куманово-Бељаковце, Општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 21127 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2494/1-дел	Лопате	Прибовце	нива	2
2495/1-дел	Лопате	Прибовце	пасиште	3
2496-дел	Лопате –вон г.р	Рибовце	овоштарник	2
148/2-дел	Лопате –вон г.р	Прибовце	нива	3
7465/1-дел	Куманово	Липковска река	нива	4
7468/1-дел	Куманово	Липковска река	нива	4
7470/2-дел	Куманово	Липковска река	нива	5
7470/4-дел	Куманово	Липковска река	нива	5
695-дел	Режановце	Бавчи	нива	1
706/1-дел	Режановце	Бавчи	нива	1
689-дел	Режановце	Бавчи	нива	1
610/2-дел	Режановце	Оризиште	нива	1
860/1-дел	Режановце	Бавчи	пасиште	3
785-дел	Режановце	Село	нива	2
704/3-дел	Режановце	Бавчи	нива	1
711/1-дел	Режановце	Село	нива	1
7483/2-дел	Куманово	Бавчи	пасишта	2
9586-дел	Куманово	Бавчи	нива	1
1078/4-дел	Доброшане-вон г.р.	Рупа	Нива	6
1077/1-дел	Доброшане-вон г.р.	Рупа	нива	6
1076/2-дел	Доброшане-вон г.р.	Пладниште	нива	5
2191/1-дел	Шупљи Камен	Донја река	нива	4
2190/5-дел	Шупљи Камен	Долна река	нива	4
2190/2-дел	Шупљи Камен	Долна река	нива	4
2190/3-дел	Шупљи Камен	Долна река	нива	3
2190/1-дел	Шупљи Камен	Долна река	нива	3
2189/1-дел	Шупљи Камен	Долна река	нива	3
2189/3-дел	Шупљи Камен	Долна река	нива	4
2188/1-дел	Шупљи Камен	Долна река	нива	3
2044/1-дел	Шупљи Камен	Донја река	нива	3
2047/1-дел	Шупљи Камен	Село	нива	3
2049-дел	Шупљи Камен	Донја река	овоштарник	4
2052/1-дел	Шупљи Камен	Донја река	нива	4

2053/1-дел	Шупљи Камен	Донја река	нива	4
2103/1-дел	Шупљи Камен	Авлија	нива	4
2103/1-дел	Шупљи Камен	Авлија	нива	4
2102-дел	Шупљи Камен	Авлија	нива	4
2098/1-дел	Шупљи Камен	Авлија	нива	4
2104/2-дел	Шупљи Камен	Авлија	нива	4
2044/2-дел	Шупљи Камен	Донја река	нива	3
1351/1-дел	Шупљи Камен	Донја река	пасиште	6
178/4-дел	Шупљи Камен	Млака	нива	5
1615/1-дел	Шупљи Камен	Млака	нива	3
1251-дел	Клечевце	Долно Рамниште	нива	4
1456-дел	Клечевце	Клечевце	пасиште	3
817-дел	Клечевце	Бара	нива	4
659/1-дел	Клечевце	Рамниште	нива	4
650/1-дел	Клечевце	Рамниште	нива	4
251/1-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
252/1-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
248/1-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
259/1-дел	Клечевце	Калиште	нива	5
249/1-дел	Клечевце	Калиште	нива	5
260/1-дел	Клечевце	Калиште	нива	5
233/1-дел	Клечевце	Калиште	нива	6
233/3-дел	Клечевце	Калиште	нива	6
229/1-дел	Клечевце	Калиште	нива	6
229/3-дел	Клечевце	Калиште	нива	6
228/1-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
265/1-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
290/4-дел	Клечевце	Аджиски Ливаде	овоштарник	1
290/1-дел	Клечевце	Аджиски Ливаде	овоштарник	1
288/3-дел	Клечевце	Аджиски Ливаде	нива	1
288/2-дел	Клечевце	Аджиски Ливаде	нива	1
211/1-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
227/2-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
228/2-дел	Клечевце	Калиште	пасиште	3
295/3-дел	Клечевце	Аджиски Врбак	нива	1
295/2-дел	Клечевце	Аджиски Врбак	нива	1
297/7-дел	Клечевце	Долна Река	нива	2
297/5-дел	Клечевце	Долна Река	нива	2
297/1-дел	Клечевце	Долна Река	нива	2
297/4-дел	Клечевце	Долна Река	нива	2
685/1-дел	Клечевце	Рамниште	пасиште	3
834/1-дел	Клечевце	Бара	нива	5
293/4-дел	Клечевце	Долна Река	нива	1
293/1-дел	Клечевце	Долна Река	нива	1
291/1-дел	Клечевце	Аджиски Врбак	нива	1
832-дел	Клечевце	Бара	пасиште	3
108/2-дел	Јачинце	Гладница	пасиште	4
36/1-дел	Јачинце	Парлевица	нива	4
37/1-дел	Јачинце	Парлевица	нива	4
82/1-дел	Јачинце	Јакустово	пасиште	4
81/1-дел	Јачинце	Перлевица	пасиште	4
81/2-дел	Јачинце	Перлевица	пасиште	4
108/3-дел	Јачинце	Гладница	пасиште	8
111-дел	Јачинце	Гладница	нива	5
2244/1-дел	Довезенце	Јакустасво	нива	4
505/1-дел	Довезенце	Еребичник	пасиште	3
480/1-дел	Довезенце	Папине Чуке	овоштарник	4

452/1-дел	Довезенце	Еребичник	пасиште	4
452/2-дел	Довезенце	Еребичник	пасиште	4
453/1-дел	Довезенце	Еребичија	лозје	3
414/1-дел	Довезенце	Еребичник	пасиште	4
415/1-дел	Довезенце	Еребичник	нива	5
1222-дел	Бељаковце	Тренске Лиске	нива	7
1213/1-дел	Бељаковце	Орлак	пасиште	4
1221/1-дел	Бељаковце	Тренске Лиске	нива	7
1559/1-дел	Бељаковце	Валавица	пасиште	3
1536/1-дел	Бељаковце	Валавица	нива	6
1555/1-дел	Бељаковце	Валавица	пасиште	3
1538-дел	Бељаковце	Валавица	пасиште	4
1532-дел	Бељаковце	Валавица	нива	6
1553/1-дел	Бељаковце	Присое	пасиште	4
1550/1-дел	Бељаковце	Присое	нива	5
1547/1-дел	Бељаковце	Присое	нива	5
1543/1-дел	Бељаковце	Присое	нива	5
1926/1-дел	Бељаковце	Кадин Камен	пасиште	3
1927/1-дел	Бељаковце	Кадин Камен	нива	5
1928/1-дел	Бељаковце	Долна Река	нива	5
1930/1-дел	Бељаковце	Кадин Камен	нива	5
5624/1-дел	Бељаковце	Долна Река	пасиште	4
1551-дел	Бељаковце	Присое	лозје	4
7468/1-дел	Куманово	Липковска Река	нива	4
3097/1-дел	Клчевце	Калиште	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				36427м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6426/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2755.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА СОЦИЈАЛЕН И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ИН ВИВО – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

1. недвижни ствари, кои се наоѓаат ул.„Зафирка“, на КП бр.202 КО Сретеново, запишани во Имотен лист бр. 1972, и тоа:

- зграда бр.1, деловна зграда вон стопанство, влез 1, кат ПР, број 1, со површина 224 м²,
- зграда бр. 2, помошни простории, влез 1, кат ПР, број 1, со површина 37 м² и

2. недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул.„Локов“, на КП бр.2573 КО Радожда, запишани во Имотен лист бр. 10323, и тоа:

- зграда бр.1, намена на згр.В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 221 м²,
- зграда бр. 1, намена на згр. В4, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 213 м²,
- зграда бр.2, намена на згр. В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 59 м²,
- зграда бр. 3, намена на згр. В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина 5 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од десет години, од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест, на Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИБО Скопје, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, да се користат исклучиво за потребите на здружението, за активности поврзани со руралниот развој, едукацијата, социјалното претприемништво и унапредувањето на животната средина, односно истите да не се користат во комерцијални цели.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6432/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2756.

Врз основа на член 10 став (7) од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 164/14 и 150/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ИНТЕР-РЕСОРСКА КОНСУЛТАТИВНА И СОВЕТОДАВНА ГРУПА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

1. Во Решението за именување на членови на Интер-ресурска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/17 и 60/18), во точка 1 во алинејата 2 зборовите: „Спасена Ивановска“, се заменуваат со зборовите: „Кети Велкова“.

Во алинејата 3 зборовите: „Ана Бурагева Алексоска“ се заменуваат со зборовите: „Владанка Шиндева“.

Во алинејата 7 зборовите: „Маринела Маричиќ Тушева“ се заменуваат со зборовите: „Анастасија Трајковска“.

Во алинејата 10 зборовите: „Бранка М. Коцевска“ се заменуваат со зборовите: „Марија Теговска“.

Во алинејата 18 зборовите: „Ивана Серафимова“ се заменуваат со зборовите: „Ирена Николов“.

Во алинејата 22 зборовите: „и Дијана Стојановиќ Горѓевиќ – член“ се бришат.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5955/2
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019177